

	<b>ФОРМУЛАР</b>	<b>ФК ППП -8.2.2-2</b>
		Издание: 3
	<b>БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА И ПРОМЕНА НА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ БРОЈ</b>	Дата: 15.03.2016
	Страница 1 од 3	

Поднесувач на барањето:  Договорувач на осигурувањето  Осигуреник

Име и презиме/назив на претпријатието	Датум на раѓање (дд.мм.гггг)	ЕМБГ/МБ на претпријатието/МБС
Улица, куќен број/поштенски број, место	Број на лична карта	Телефон/ГСМ/Е-меил адреса

Заокружете го редниот број пред промената поради која го поднесувате ова барање и потполнете ги потребните податоци. Со ова барање задолжително доставете ја и полисата

1.	<b>Договорувач на осигурувањето*</b>	<b>Сегашен податок</b>	<b>Нов податок</b>
	Промена на податоците на постоечкиот договорувач Промена на договорувачот		
	<input type="checkbox"/> 1.1. Име и презиме/назив на претпријатието		
	<input type="checkbox"/> 1.2. ЕМБГ/МБ на претпријатието/МБС		
	<input type="checkbox"/> 1.3. Датум на раѓање (дд.мм.гггг)		
	<input type="checkbox"/> 1.4. Адреса		
<input type="checkbox"/> 1.5. Потпис на договорувачот/М.П			
<small>* доколку промената на договорувачот или промената на податокот на постоечкиот договорувач на осигурувањето предизвика промена на корисникот и промена на местото на наплата обавезно да се пополнит промената под ред.бр 2 и 5.</small>			

2.	<b>Корисник на осигурувањето</b>	<b>Сегашен податок</b>	<b>Нов податок</b>	
	<input type="checkbox"/> Промена на податоците на постоечкиот корисник <input type="checkbox"/> Промена на корисникот			
	<b>2.1.За доживување</b>	2.1.1. име и презиме/назив на претпријатието/датум на раѓање		
		2.1.2.адреса		
<b>2.2.За смрт</b>	2.1.1. име и презиме/назив на претпријатието/датум на раѓање			
	2.1.2.адреса			

3. Прв осигуре	<b>Податоци за постоечкиот осигуреник</b>	<b>Сегашен податок</b>	<b>Нов податок</b>
	3.1.	3.1.1. Име и презиме/ЕМБГ	
		3.1.2. Адреса	
	3.1.3. занимање		

 <b>CROATIA®</b> осигурување/живот	<b>ФОРМУЛАР</b>	<b>ФК ППП -8.2.2-2</b>
		Издание: 3
	<b>БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА И ПРОМЕНА НА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ БРОЈ</b>	Дата: 15.03.2016
		Страница 2 од 3

	3.1.4. спорт	Назив на спортот <input type="checkbox"/> Рекреативно <input type="checkbox"/> Аматерски <input type="checkbox"/> Професионално Член на спортски клуб <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ Назив на клубот _____	Назив на спортот <input type="checkbox"/> Рекреативно <input type="checkbox"/> Аматерски <input type="checkbox"/> Професионално Член на спортски клуб <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ Назив на клубот _____
3.2.	3.2.1. Име и презиме/ЕМБГ		
Втор осигуреник (O2)	3.2.2. Адреса		
	3.2.3. занимање		
	3.2.4. спорт	Назив на спортот <input type="checkbox"/> Рекреативно <input type="checkbox"/> Аматерски <input type="checkbox"/> Професионално Член на спортски клуб <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ Назив на клубот _____	Назив на спортот <input type="checkbox"/> Рекреативно <input type="checkbox"/> Аматерски <input type="checkbox"/> Професионално Член на спортски клуб <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ Назив на клубот _____

4.	<b>Начин и /или инструмент на плаќање на премијата</b>	<b>Сегашен податок</b>	<b>Нов податок</b>
	4.1. Начин на плаќање на премијата	<input type="checkbox"/> Годишно <input type="checkbox"/> тромесечно <input type="checkbox"/> Полугодишно <input type="checkbox"/> месечно	<input type="checkbox"/> Годишно <input type="checkbox"/> тромесечно <input type="checkbox"/> Полугодишно <input type="checkbox"/> месечно

5.	<b>Место на наплата</b>	<b>Сегашен податок</b>	<b>Нов податок</b>

6.	<b>ОСТАНАТО</b>	<b>Сегашен податок</b>	<b>Нов податок</b>
	_____		

Место и датум	Потпис на осигуреникот (O1)	Потпис на осигуреникот (O2)	Потпис на договорува:от/М.П
---------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

 <b>CROATIA®</b> осигурување/живот	<b>ФОРМУЛАР</b>  <b>БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА И ПРОМЕНА НА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ БРОЈ</b>	<b>ФК ППП -8.2.2-2</b>
		Издание: 3
		Дата: 15.03.2016
Страница 3 од 3		

Договорувачот на осигурувањето секогаш го потпишува барањето. Доколку барањето го поднесува осигуреникот кај промената на податоците за постоечкиот осигуреник (промена под ред.бр. 3 ) задолжителен е и потписот на осигуреникот.

Потврдувам дека ова барање е потпишано во мое присуство и дека сум го утврдил идентитетот на потписникот врз основа на лична исправа.

Место и датум на прием на барањето	Име и презиме на лицето кое го примило барањето	Потпис на лицето кое го примило барањето
------------------------------------	---	--

#### Пополнува деловната единица

Место и датум на прием на барањето	Име и презиме на лицето кое го примило барањето	Потпис на лицето кое го примило барањето	
Број на полиса		Валута <input type="checkbox"/> ЕУР <input type="checkbox"/> МКД	
Почеток на осигурување	Истек на осигурување	Платена премија до (дд.мм.гггг)	
Ценовник - живот	Ценовник - незгода	Ценовник - ТБС	Број на последен додаток на полисата
Барање за <input type="checkbox"/> ИСПРАВКА <input type="checkbox"/> ПРОМЕНА се одобрува <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА и важи од 01/ / / .			
Место и датум	Име и презиме на одговорното лице		Потпис на одговорното лице/М.П.

#### Пополнува Генералната дирекција

Датум на прием на барањето	Име и презиме на лицето кое го примило барањето	Потпис на лицето кое го примило барањето
Датум на решавање на барањето	Име и презиме на одговорното лице	Потпис на одговорното лице